



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дуплика-
т на адреса: „Службен весник на
НРМ“ — Скопје, и не се враќаат.

СКОПЈЕ

Четвртот, 9 август 1951 год.

Број 24

Год. VII

Овој број чини 4 дин. Преплати
за 1951 година изнесува 350 дин.
Чековна сметка бр. 801.901812

103

Врз основа на член 43 и 52 од Законот за уреду-
вање на народните судови („Службен лист на ФНРЈ“)
број 51 од 25 јуни 1946 година). Владата на Народна
Република Македонија на предлог на министерот за
правосудство ја донесува следната

УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ БРОЈОТ И
ТЕРИТОРИЈАЛНАТА НАДЛЕЖНОСТ НА ОК-
РУЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ СУДОВИ НА
ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Уредбата за одредување бројот и територијална-
та надлежност на окружните и околистите судови на
територијата на Народна Република Македонија
(„Службен весник на НРМ“ број 19 од 16. IX. 1949
година) се изменува и дополнува, така што нејзиниот
изменет и пречистен текст гласи:

УРЕДБА

**ЗА ОДРЕДУВАЊЕ БРОЈОТ И ТЕРИТОРИ-
ЈАЛНАТА НАДЛЕЖНОСТ НА ОКРУЖНИТЕ
И ОКОЛИСКИТЕ СУДОВИ НА ТЕРИТОРИ-
ЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Член 1

На подрачјето на Народна Република Македонија
се одредуваат следните окружни и околистички судови:

1. ОКРУЖНИ СУДОВИ

1) Окружен суд во Битола за подрачјето на око-
листичките судови во: Битола, Охрид, Прилеп, Ресен и
Струга.

2) Окружен суд во Гостивар за подрачјето на
околистичките судови во: Брод, Гостивар, Дебар, Кичево
и Тетово.

3) Окружен суд во Скопје за подрачјето на око-
листичките судови во: Скопје, (за град Скопје, Скопска
и Г. Петровска околина), Гевгелија, Кавадарци, Кра-
тово, Крива Паланка, Куманово и Титов Велес.

4) Окружен суд во Штип, за подрачјето на око-
листичките судови во: Берово, Кочани, Радовиш, Свети
Николе, Струмица, Делчево и Штип.

II. ОКОЛИСКИ СУДОВИ

а) НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО
БИТОЛА

1) Околистички суд во Битола за град Битола и Би-
толска и Демирхисарската административна околина;

2) Околистички суд во Охрид за град Охрид и Ох-
ридската административна околина;

3) Околистички суд во Прилеп, за град Прилеп и
Прилепската и Крушевската административна околина;

4) Околистички суд во Ресен, за Ресенската адми-
нистративна околина;

5) Околистички суд во Струга, за Струшката админи-
стративна околина.

б) НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО
ГОСТИВАР

1) Околистички суд во Брод, за Бродската админи-
стративна околина;

2) Околистички суд во Гостивар, за Гостиварската ад-
министративна околина;

3) Околистички суд во Дебар, за Дебарската админи-
стративна околина;

4) Околистички суд во Кичево, за Кичевската админи-
стративна околина;

5) Околистички суд во Тетово за град Тетово и Те-
товската административна околина.

в) НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО
СКОПЈЕ

1) Околистички суд во Гевгелија, за Гевгелиската
административна околина;

2) Околистички суд во Кавадарци, за Кавадарската
административна околина;

3) Околистички суд во Кратово за Кратовската адми-
нистративна околина;

4) Околистички суд во Крива Паланка за Криво-пала-
нечката административна околина;

5) Околистички суд во Куманово, за град Куманово
и Кумановската административна околина.

6) Околистички суд во Скопје за град Скопје;

7) Околистички суд во Скопје за Скопската и Горче
Петровската административна околина;

8) Околистички суд во Титов Велес, за Титоввелеш-
ката административна околина и град Титов Велес.

г) НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО
ШТИП

1) Околистички суд во Берово, за Беровската ад-
стративна околина;

2) Околистички суд во Кочани за Кочанската адми-
нистративна околина;

3) Околистички суд во Радовиш за Радовишката ад-
министративна околина;

4) Околистички суд во Свети Николе, за Светиникол-
ската административна околина;

5) Околистички суд во Струмица, за град Струмица
и Струмичката административна околина;

6) Околистички суд во Делчево, за Делчевската ад-
министративна околина;

7) Околистички суд во Штип, за град Штип и Штип-
ската административна околина.

Член 2

Кога ќе почне да работи новооснованиот Окру-
жен суд во Гостивар и новооснованиот Околистички суд
во Брод, ќе утврди министерот за правосудство по
согласност со претседателот на Советот за законодав-
ство и изградба на народната власт на Владата на
НР Македонија.

Член 3

Поблиски одредби за извршување на оваа уредба и поблиски прописи за пренос на работите на новооснованиот Окружен суд во Гостивар и новооснованиот Околински суд во Брод, ќе донесе министерот за правосудство во согласност со претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на НР Македонија.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа Уредба, престанува да важи Уредбата за одредување бројот и територијалната надлежност на окружните и околинските судови на територијата на Народна Република Македонија ("Службен весник на Народна Република Македонија" бр. 19 од 16. IX. 1949 година) и Уредбата за оснивање на Околинскиот суд за Скопска и Г', петровска околина ("Службен весник на НР Македонија" бр. 33 од 16. XII. 1950 година).

Член 5

Оваа уредба влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на НР Македонија".

Број 1497, 31 јули 1951 год., Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,
Л. Колишевски, с. р.

Министер на правосудството,
Цафер Кодра, с. р.

104

Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија — Скопје согласно член 17 буква г) од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, по поднесената пријава за одобрение оснивањето и работата на Друштвото на композитори на Македонија, донесе следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО НА КОМПОЗИТОРИТЕ НА НРМ СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Се одобрува оснивањето и работата на Друштвото на композитори на Народна Република Македонија со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на Народна Република Македонија.

Такса по тар. бр. 1 и 7 од Законот за таксите е наплатена.

Решено во Министерството на внатрешни работи на Народна Република Македонија — Скопје под бр. 13011 на 11-VI-1951 год. II-87-1647.

105

Министерството на внатрешни работи на НРМ — Скопје, на основание чл. 35 од Законот за доброволните противпожарни друштва, по поднесената пријава за одобрување работата на Сојузот на доброволните противпожарни друштва на НР Македонија, донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ДРУШТВА

Се одобрува оснивањето и работата на Сојузот на доброволните противпожарни друштва на НРМ со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на Народна Република Македонија.

Такса по чл. 6 став 1 од Законот за таксите е наплатена.

Решено во Министерството на внатрешни работи на Народна Република Македонија — Скопје на ден 18-IV-1951 год. под бр. 9271/51 год.

Огласен дел

СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ

Министерството на внатрешни работи на НРМ со решение IV бр. 3355/51 од 27-III-1951 год. одобрило е промената на роденото име на малолетното дете Сејди Исметали, родено на ден 12 април 1950 год. во град Куманово, од родители: Сејди Сабри и Сејди Фејми од град Куманово, во смисол да во иднина роденото име му гласи Бајрам.

Согласно чл. 21 од Законот за лични имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во "Службен весник на НРМ" 1-4-72

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

Томинија Бранова Јовева, од Скопје подаде против мажот и' Спино Бранов тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот Спино е со непознато местожителство и неизвестен адрес согласно уверението на Народниот одбор на II реон на гр. Скопје бр. 7697 од 12-VII-1951 год., се поканува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" да се јави или одреди застапник. Во противен случај, судов експроизицијо го одредува Јордан П. Стојанов, адвокат од Скопје кој ќе го застапува на негови разноски.

Од Околинскиот суд во Скопје Г. бр. 486/51 год. I-7-115

Пред овој суд се води оставинска расправа по оставината на пок. Далчева Петрова Марија, бив. од Скопје, умрела на 22-IX-1946 год. и после својата смрт оставила од најблиски роднини браќа: Димитар и Томе и од умрените и' браќа Илија, Милан и Кири, од кои е само Кири во Скопје, а останалите живеат во Бугарија со непознато местожителство на кои им е одреден старател Георги Георгиевски, од Скопје, службеник при Поверенството за просвета на Народниот одбор на III реон — Скопје.

Се повикуваат наследниците да се јават во судов лично или преку својот полномошник кој ќе ги застапува, или преку старателот Георги Георгиевски, од Скопје, во рок од 6 месеци од објавувањето на огласот во "Службен весник на НРМ". Во противен случај, оставината ќе се реши без нивно присуство.

Од Околинскиот суд во Скопје О. бр. 380/49 год. I-6-109

По оставината на пок. Зора Томева Георгиева, бивша од Скопје, умрела на 6-XII-1950 год., блиските роднини што би имале право на наследство се непознати на судот, та како старател е одреден Абдула Прешава, адвокат од Скопје.

Се повикуваат сите лица што сметаат дека имаат право на наследство на оставината, во рок од 6 месеци по објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" да се јават во судов или одредат свои полномошници кои ќе ги застапуваат. Во противен случај оставината ќе се расправа без нивно присуство.

Од Околинскиот суд во Скопје О. бр. 2/51. 1-6-110

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА

Околинскиот суд во Битола објавува дека е покрената постапка за огласување умрен лицето Филип Атанасов Грујов од село Буф.

Се повикува именуваниот Филип и секој оној кој што знае за него да јави на овој суд во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ". Во противен случај, по истекот на рокот ќе се смета за докажана смртта на споменатиот Филип и судот ќе донесе таква одлука.

Од Околинскиот суд во Битола Р. бр. 651/51 год. I-6-106

ОКОЛИСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Тужителката Цветанка Николова Слабаковска, од Прилеп води бракоразводна парница при овој суд против Иван Илиев Цветанов, од село Гривица, Плевенско. Бидејќи неговата адреса е непозната и не се знае неговото сегашно местожителство, то истиот се повикува да во рок од еден

месец од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на НРМ" ја јави на судот својата точна адреса или да одреди свој полномошник кој ќе се јави за него во горниот срок. Ако некој друг знае нешто за именованиот, нека го извести овој суд во определениот срок. Во противно, неговите интереси ќе ги застапува пред овој суд определениот застапник Хараламп Перов, адвокат од Прилеп.

Од Околинскиот суд во Прилеп Г. бр. 509/51. I-6-108

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО

По предлог на Шамп Еминов Шабани, од село Ваксинце, Кумановска околија покрената е при овој суд постапка за поништување на полиса бр. 102737, во износ од 4.800 дин. а на име Емин Шабанов Еминов од село Ваксинце.

Се повикува лицето во чие притежание се наоѓа изгубената полиса, да во срок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на НРМ" ја покаже на судов или стави приговор против поништувањето на истата. Во противен случај, истата ќе се огласи за неважна.

Од Околинскиот суд во Куманово Р. бр. 241/51. I-6-107

ОКОЛИСКИ СУД ВО КИЧЕВО

Пред овој суд е заведено дело по оставината на пок. Алија Еминовски бивш од село Колари, кој е умрен през 1942 год. во село Колари. Именованиот, покрај останалите наследници го оставил и наследникот Галеп Еминовски од село Колари, кој е во неизвесност, а на кој е одреден старател Емин Галепов Еминовски од село Колари.

Се повикува наследникот Галеп да во срок од еден месец од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" се јави на овој суд или на одредениот му старател. Во противен случај, после истекот на горниот срок, оставината ќе се расправи во отсуство на поменатиот.

Од Околинскиот суд во Кичево О. бр. 648/50 г. I-6-111

При овој суд се води оставинска постапка по оставината на пок. Алија Гулагоски бивш од Кичево, кој умрел на 25-IX-1946 год. Именованиот покрај останалите наследници го оставил и наследникот Бесим Гулагоски од град Кичево, кој е во неизвесност, а за старател му е одреден Иљаз Гулагоски од Кичево.

Се повикува наследникот Бесим да во срок од еден месец од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" се јави на овој суд или на одредениот старател. Во противен случај, а по истекот на определениот срок оставината ќе се расправи во отсуството на поменатиот.

Од Околинскиот суд во Кичево О. бр. 779/50. I-6-112

При овој суд се води оставинска постапка по оставината на пок. Фемидија Тилиманоски бивш од Кичево кој умрел на 9-I-1944 год. Именованиот покрај останалите наследници го оставил и наследникот Бекир Тилиманоски од Кичево кој е во неизвесност, а за старател му е одреден Реџеп Тилиманоски од Кичево.

Се повикува наследникот Бекир да во срок од еден месец од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" се јави на овој суд или на одредениот старател. Во противен случај, а по истекот на определениот срок оставината ќе се расправи во отсуството на поменатиот.

Од Околинскиот суд во Кичево О. бр. 218/50. I-6-113

При овој суд се води оставинска постапка по оставината на пок. Куртши Селими, бивш од село Колари, кој е умрел през 1944 год. Именованиот покрај останалите наследници го оставил и наследникот Зенел Селими од село Колари кој е во неизвесност, а за старател му е одреден Азем Селими од село Колари, Кичево.

Се повикува наследникот Зенел да во срок од еден месец од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" се јави на овој суд или на определениот старател. Во противен случај, а по истекот на определениот срок оставината ќе се расправи во отсуството на поменатиот.

Од Околинскиот суд во град Кичево О. бр. 656/50. I-6-114

ОКОЛИСКИ СУД ВО ДЕБАР

По оставината на пок. Зунуни Беглија бив. од с. Јанче се води оставинска постапка пред Околинскиот суд во град Дебар и појавениот наследник Салив Зунуни со непозната адреса во Албанија, се поканува во срок од 15 дена по објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" да се јави лично во судот за да ги штити своите наследнички интереси или достави наследничка изјава. Во противен случај, оставината ќе се реши во негово отсуство.

Од Околинскиот суд во Дебар О. бр. 91/51. I-6-105

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Врз основа на решението на Поверенството за финансии на Градскиот народен одбор — Скопје бр. 6974 од 30-XII-1950 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 38 државното стопанско претпријатие под фирма: Реонско претпријатие комбинат за занаетство и услуги на II реон со седиште во град Скопје.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на II реон — Скопје бр. 18430 од 25-XII-1950 год.

Предмет на работата на претпријатието е: производство и услуги од сите видови на занаетчиството.

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот одбор на Народниот одбор на II реон — Скопје.

Фирмата ќе ја потпишува Павле Николовски директор, а сите финансиски налози колективно со Димитар М. Петревски, шеф на сметководството.

Бр. 6974 од Градскиот народен одбор — Скопје. II-20-20

Врз основа на решението на Поверенството за финансии на Околинскиот народен одбор Дебар бр. 348 од 22-III-1951 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија државното стопанско претпријатие под фирма: Фонд за механизација и инвестициона изградба на задружното земјоделство со седиште во град Дебар.

Претпријатието е основано со решение бр. 310 од 14-IV-1951 год. на Народниот одбор на Дебарска околија.

Предмет на работата на претпријатието е: давање сестрана помоќ на СРЗ во околијата, организирање на работилници и отворање продавници на земјоделски производи.

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор — Дебар.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Русе Костовски, директор на претпријатието и Рефик Папраиќу како шеф на сметководството во сметководните работи.

Бр. 348 од Народниот одбор на Дебарска околија. II-24-449

Врз основа на решението бр. 2516 од 26-IV-1951 год. на Поверенството за финансии на Народниот одбор на Демирхисарска околија уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 14 државното стопанско претпријатие под фирма: Дистрибутивно претпријатие при Фондот за механизација со седиште во Демир Хисар.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Демирхисарска околија бр. 2516 од 26-IV-1951 год.

Предмет на работата на претпријатието е: снабдување на СРЗ со разни материјали за земјоделското производство и материјали за капитална изградба на задружните објекти при СРЗ.

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот одбор на Народниот одбор на Демирхисарска околија.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Борис Јаневски од село Бабино, Илија Јошевски од Фондот за механизација и Миле Каревски од село Слечче, за книговодител.

Бр. 2516 од Народниот одбор на Демирхисарска околија.

II-67-1255

Врз основа на решението бр. 2489 од 27-III-1951 год. на Поверенството за финансии на Народниот одбор на Струшка околија уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 22 државното стопанско претпријатие под фирма: Услужно трговско претпријатие при Фондот за механизација со седиште во град Струга.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Струшка околија бр. 271 од 20-III-1951 год.

Предмет на работата на претпријатието е: снабдување на СРЗ со потребни материјали.

Претпријатието е под стопанска управа на Фондот за механизација и инвестициона изградба на задружното земјоделство во Струга.

Претпријатието ќе го потпишува раководителот Дамјан Калаџиоски, директорот Живко Мартиноски и Главниот агроном Димитри Белевски.

Бр. 2489 од Народниот одбор на Струшка околија.

II-28-516

Врз основа на решението бр. 4703 од 26-IV-1951 год. на Народниот одбор на Гевгелиска околија уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 33, свеска I продавницата под фирма:

Продавница за откуп и продажба за сите земјоделски производи од СРЗ со седиште во град Гевгелија.

Продавницата е основана со решение на фондот за механизација и инвестициона изградба на задружното земјоделство во Гевгелија бр. 623 од 19-IV-1951 год.

Предмет на работата на продавницата е: откуп и продажба на сите земјоделски производи од СРЗ.

Продавницата е под стопанска управа на Фондот за механизација и инвестициона изградба на задружното земјоделство во Гевгелија.

Фирмата ќе ја потпишува Ацо Ковачевски, раководител во границите на овластувањето.

Бр. 4703 од Народниот одбор на Гевгелиска околија.
II—88—1654

Врз основа на решението бр. 15591 од 11-XII-1950 год. на Народниот одбор на Гевгелиска околија уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 32, свеска I претпријатието, под фирма: Дистрибутивно претпријатие при Фондот за механизација и инвестициона изградба на задружното земјоделство во Гевгелија.

Претпријатието е основано со решение бр. 1 од 21-X-1950 год. на Фондот за механизација и инвестициона изградба на задружното земјоделство во Гевгелија.

Предмет на работата на претпријатието е: откуп и продажба на земјоделски производи, доставување на материјали за репродукција за капитална изградба и стоки за широка потрошња на СРЗ во Гевгелиска околија.

Претпријатието е под стопанска управа на Фондот за механизација и инвестициона изградба на задружното земјоделство во Гевгелија.

Фирмата ќе ја потпишува Никола Кацаров, директор на претпријатието во границите на овластувањето.

Бр. 15591 од Народниот одбор на Гевгелиска околија.
II—87—1653

Врз основа на решението на Поверенството за финансии на Градскиот народен одбор — Битола бр. 12063 од 15-VI-1951 година уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 80, државното стопанско претпријатие под фирма: Градско народно претпријатие за трговија со индустриски и колонијални стоки со седиште во град Битола.

Претпријатието е основано со решение на Градскиот народен одбор Битола донесено на своето X редовно заседание од 1 јули 1951 год.

Предмет на работата на претпријатието е: трговија на дрво со колонијални, текстилни, железарски и други индустриски стоки.

Претпријатието е под стопанско раководство на Стопанската управа на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор — Битола.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Борис Петровски, во границите на овластувањето.

Бр. 1263 од Градскиот народен одбор — Битола.
II—77—1455

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ

ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ

Министерството за финансии на НРМ во смисол на чл. 17 од Правилникот за регистрација на стопанските претпријатија на инвалидските организации објавува:

Со решение на Градскиот одбор на Сојузот на воените инвалиди од војната на Македонија во Тетово бр. 32 од 1-II-1951 год. Ацевски Гоков Младен е назначен за директор на Инвалидското занаетчиско претпријатие "Инзап" со седиште во Тетово и на должност стапил на 1-II-1951 година од која дата има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со решение на Градскиот одбор на Сојузот на воените инвалиди од војната на Македонија во Тетово бр. 33 од 1-II-1951 година разрешен е од должност Симоски Иван досегашен директор на претпријатието и од 1-II-1951 година му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 1199 од Министерството за финансии на НРМ
II—15—274

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Со решение бр. 231 од 29-III-1951 год. на Извршниот одбор на Народниот одбор на Кавадарска околија Пане Хаци Теофов е назначен за директор на Околинското индустриско претпријатие "Светлост" — Кавадарски и на дол-

жност стапил на 29-III-1951 год. од која дата има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Митре Милков од која дата му престанува правото да ја потпишува фирмата.

Бр. 231 од Народниот одбор на Кавадарска околија
II—78—1464

Од регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 20, избрисано е Градското народно претпријатие за трговија со текстил, кожи и разнo со седиште во град Битола за тоа што истото врз основа на решението на Градскиот народен одбор — Битола, донесено на своето X-то редовно заседание одржано на ден 1-VI-1951 год. е фузионизирано.

Бр. 12263 од Градскиот народен одбор — Битола
II—77—1456

Од регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 21, избрисано е Градското народно претпријатие за трговија со колонијални стоки со седиште во град Битола за тоа што истото врз основа на решението на Градскиот народен одбор — Битола, донесено на своето X-то редовно заседание одржано на ден 1-VI-1951 год. е фузионизирано.

Бр. 12263 од Градскиот народен одбор — Битола
II—77—1457

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ИНВАЛИДСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Министерството на финансии на НРМ во смисол на чл. 17 од Правилникот за регистрација на стопанските претпријатија на инвалидските организации објавува:

Врз основа на решението на Министерството за финансии на НРМ бр. 4278 од 24-IV-1951 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија на инвалидските организации на страна 44 инвалидското претпријатие под фирма: Тутун со седиште во град Скопје.

Претпријатието е основано со решение на Сојузот на воените инвалиди од војната на Македонија — Главен одбор — Скопје бр. 1671 од 2-IV-1951 год.

Предмет на работата на претпријатието е: продажба на тутун, кибрит, и вредносници.

Претпријатието е под стопанска управа на Главниот одбор на Сојузот на воените инвалиди од војната на НРМ. Фирмата на претпријатието ќе ја потпишува директорот Алексо Ивановски во границите на овластувањето.

Бр. 4278 од Министерството за финансии на НРМ
II—58—1094

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија, ред. бр. 2 уписана е Селанската работна задруга Црна Река во село Железнец, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 3-V-1949 год. и истата е од III тип. Предмет на работата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Трајче Секуловски, Ацко Поповски и Јонче Марковски, членови.

Бр. 1354 од Народниот одбор на Демирхисарска околија
III—2—22

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија, ред. бр. 2 уписана е Селанската работна задруга "Јордан Трајкоски" во с. Ново село, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 20-V-1947 год. и истата е од III тип. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Симо Н. Ицкоски и Христо Н. Стојановски, член

Бр. 2165 од Народниот одбор на Демирхисарска околија
II—3—39

Во задружниот регистар на Народниот одбор на Демирхисарска околија, ред. бр. 2 уписана е Селанската работна задруга "Црвена Звезда" во село Кутретино, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 8-IX-1946 год. и истата е од III тип. Предмет на работата и обврските на задругарите, се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат (застапуваат и потпишуваат претседателот Ванче Г. Наумовски и Преко Г. Вељановски, член.

Бр. 2161 од Народниот одбор на Демирхисарска околија
II—3—40

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија, ред. бр. 2 уписана е Селанската работна задруга "Даме Груев" во село Суво Грло, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 14-IV-1949 год. и истата е од III тип. Предмет на работата и обврските на задругарите, се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Трајан С. Трајковски, Веде П. Груевски и Миле Р. Трајковски членови.

Бр. 2164 од Народниот одбор на Демирхисарска околија
III—3—42

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија, ред. бр. 2 уписана е Селанската работна задруга "Нова Македонија" во село Доленци — Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 25-III-1949 год. и истата е од III тип. Предмет на работата и обврските на задругарите, се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Ристо Крстев Белески, Велко Ристов Малески и Мито Стојанов Тумановски членови.

Бр. 1974 од Народниот одбор на Демирхисарска околија
II—3—43

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија, ред. бр. 2 уписана е Набавно продажната задруга "Лазо Колишевски" во село Бабино, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 25-X-1948 год. Предмет на работата и обврските на задругарите, се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Васил С. Димковски, Ристо Степаноски и Јордан Матески членови.

Бр. 2286 од Народниот одбор на Демирхисарска околија
II—3—53

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија, ред. бр. 2 уписана е Земјоделската набавно продажна задруга "Илинден" во село Г. Иллино, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 11-V-1947 год. Предмет на работата и обврските на задругарите, се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Најдоски Киро, Илијоски Илија и Васил Н. Ангелески, членови.

Бр. 1536 од Народниот одбор на Демирхисарска околија
III—4—62

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија, ред. бр. 2 уписана е Набавно продажната задруга "Напредок" во село Загориче, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 2-VI-1947 год. Предмет на работата и обврските на задругарите, се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Милан Г. Јолески, Гоце П. Недановски и Аце П. Кузмановски.

Бр. 3318 од Народниот одбор на Демирхисарска околија
III—4—75

Врз основа на решението на членовите на Селанската работна задруга "Стојан Темелковски" во село Мургашево, Демирхисарска околија донесено на вонредното собрание на задругата одржано на ден 27-IV-1951 год. разрешен е од должност досегашниот претседател на задругата Илија Ј. Петрески од која дата му престанува правото да ја потпишува задругата.

Со истото решение Мито Ј. Петрески е назначен за претседател на задругата од која дата има право да ја потпишува истата.

Бр. 2647 од Народниот одбор на Демирхисарска околија
II—4—80

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 3095/46 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 98, рег. бр. 98, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Димче Георгиев Ристески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димче Георгиев Ристески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18222 од 13-VII-1951 год. II-97-1840

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1181/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 99, рег. бр. 99, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат, Амед Алијеџ Мустафоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Амед Алијеџ Мустафоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18223 од 13-VII-1951 год. II-97-1842

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 2086/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 100, рег. бр. 100, занаетчискиот дуќан под фирма: Јорѓанија, Димитар П. Николоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на јоргани и душеци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар П. Николоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18217 од 13-VII-1951 год. II-97-1843

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 7760/49 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 101, рег. бр. 101, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Александар Талев Мирчевски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Талев Мирчевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18172 од 13-VII-1951 год. II-97-1844

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1027/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 103, рег. бр. 103, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанија, Горги Мицев Најдоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: казаниски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горги Мицев Најдоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18224 од 13-VII-1951 год. II-97-1845

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 27893/47 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 104, рег. бр. 104, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат, Александар Ј. Спиркоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Ј. Спиркоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18219 од 13-VII-1951 год. II-97-1846

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 797/46 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 105, рег. бр. 105, занаетчискиот дуќан под фирма: Бојација, Димко Иванов Начески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: бојачиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко Иванов Начески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18227 од 13-VII-1951 год. II-97-1848

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 934/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и

работилници на страна 106, рег. бр. 106, занаетчискиот дуќан под фирма: Бојација, Рампо-Николов Михајлоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: бојачиски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рампо Николов Михајлоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18226 од 13-VII-1951 год. II-97-1848

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 889/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 107, рег. бр. 107, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Димко Цветков Ајдароски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко Цветков Ајдароски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп бр. 18230 од 13-VII-1951 год. II-97-1849

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 953/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 76, рег. бр. 76, занаетчискиот дуќан под фирма: Влечкар Борис Ацев Конески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на влечки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Ацев Конески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18179 од 13-VII-1951 год. II-96-1820

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1002/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 77, рег. бр. 77, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Тома Димев Рибески со седиште во Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тома Димев Рибески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18178 од 13-VII-1951 год. II-96-1821

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 6278/50 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 78, рег. бр. 78, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Нанм Мемед Хаџимутовски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нанм Мемед Хаџимутовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18180 од 13-VII-1951 год. II-96-1822

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1098/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 79, рег. бр. 79, занаетчискиот дуќан под фирма: Јорѓанија, Ицко Спиров Ангелески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на јорѓани и душеци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ицко Спиров Ангелески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18585 од 13-VII-1951 год. II-96-1823

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1096/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 80, рег. бр. 80, занаетчискиот дуќан под фирма: Курчија, Трајко Иванов Спиркоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: курчиски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Иванов Спиркоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18181 од 13-VII-1951 год. II-96-1824

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1488/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 81, рег. бр. 81, занаетчискиот дуќан под фирма: Шлосер, Васил Богев Јосифовски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кревети.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Богев Јосифовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18182 од 13-VII-1951 год. II-96-1825

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 23001/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 82, рег. бр. 82, занаетчискиот дуќан под фирма: Наландија, Божидар Стојановски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на налани.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Божидар Стојановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18185 од 13-VII-1951 год. II-97-1826

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1095/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 83, рег. бр. 83 занаетчискиот дуќан под фирма: Кожувар, Тале Димев Јанкоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: кожуварски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тале Димев Јанкоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18184 од 13-VII-1951 год. II-97-1827

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1609/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 84, рег. бр. 84, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Трајко Сотиров Атанасоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува Трајко Сотиров Атанасоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18191 од 13-VII-1951 год. II-97-1828

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 2626/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 85, рег. бр. 85, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Благоја Борисов Богески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Борисов Богески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18192 од 13-VII-1951 год. II-97-1829

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 806/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 26, рег. бр. 26, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиција, Јован Темелков Филипошки со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Темелков Филипошки.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18041 од 13-VII-51 год. II-94-1775

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1190/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 27, рег. бр. 27, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат, Умер Исмаилов Јусуфоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Умер Исмаилов Јусуфоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18044 од 13-VII-1951 год. II-94-1776

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1067/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 28, рег. бр. 28, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Наке Орданов Андоноски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Наке Орданов Андоноски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18060 од 13-VII-1951 год. II-94-1777

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1285/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 29, рег. бр. 29, занаетчишкиот дуќан под фирма: Опинчар, Никола Канчев Левкоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на опинчи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Канчев Левкоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18073 од 13-VII-1951 год. II-94-1778

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1459/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 31, рег. бр. 31, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач, Димитар Јованов Спиркоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Јованов Спиркоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18077 од 13-VII-1951 год. II-94-1779

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 11501/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 218, рег. бр. 218 занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач, Тома Вељанов Наумов со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тома Вељанов Наумов.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 12481 од 2-VII-1951 год. II-88-1662

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола, бр. 13515/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 221, рег. бр. 221, занаетчишкиот дуќан под фирма: Златар, Владимир Христов Атанасов со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: златарски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владимир Христов Атанасов.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 14162 од 4-VII-1951 год. II-88-1663

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 11636/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 220, рег. бр. 220, занаетчишкиот дуќан под фирма: Колар, Софроние Николов Крстев со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Софроние Николов Крстев.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 12445 од 4-VII-1951 год. II-88-1664

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 13116/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 219, рег. бр. 219, занаетчишкиот дуќан под фирма: Молер, Себастијан Франц Блајберт со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: молеро-фарбарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Себастијан Франц Блајберт.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 13851 од 2-VII-1951 год. II-88-1665

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 13297/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 222, рег. бр. 222, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондурација, Спасе Велев Тасев со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спасе Велев Тасев.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 14032 од 4-VII-1951 год. II-88-1666

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните изгубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 426 серија "Р" 0524862 издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Бранко Борис Кировски ул. "М Тито" бр. 18 — Куманово (1556)

Лична карта под бр. 160 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Стојна Колевска од село Челопек — Тетово. (1395)

Лична карта серија бр. 19871 рег. бр. 9875 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Абдула Азби, село Теарце — Тетово. (1400)

Лична карта серија бр. 18163 рег. бр. 8167 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Шакири А. Зејди, село Одри — Тетово. (1408)

Лична карта серија бр. 12409 рег. бр. 2412 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Чедомир Димовски, село Жилче — Тетово. (1409)

Лична карта серија бр. 11583 рег. бр. 1586 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Абдула Јусуф Мукли, село Слатино — Тетово. (1421)

Лична карта серија бр. 17229 рег. бр. 7232 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Халими Идриз Амди, село Гајре — Тетово. (1422)

Лична карта серија бр. 21344 рег. бр. 11348 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Бекири Шефедин, село Бродец — Тетово. (1429)

Лична карта серија бр. 10196 рег. бр. 196 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Касам Салиов Амет, село Синичане — Тетово. (1441)

Лична карта серија бр. 10812 рег. бр. 818 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Спасо Ѓорѓевски, село Теарце — Тетово. (1442)

Лична карта серија бр. 16238 рег. бр. 6241 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Мита Михајловска, село Старо Село — Тетово. (1471)

Лична карта серија бр. 25252 рег. бр. 15256 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Зенула Медит, село Желино — Тетово. (1474)

Лична карта серија бр. 18145 рег. бр. 8149 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Миладин Коцевски, село Боговиње — Тетово. (1488)

Лична карта серија "Д" 53582 рег. бр. 13609 издадена од ПВР во Гостивар на Охрули Сантов Абдулкадар — Гостивар, ул. "Иво Рибар" бр. 36. (60)

Лична карта серија "Д" 48855 рег. бр. 8855 издадена од ПВР во Гостивар на Стево Темелковски, ул. "Васил Василевски" бр. 9 — Гостивар. (5277)

Лична карта рег. бр. 232 серија "Г" 100942 издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Ислами Изеира Рустем, село Рибница — Гостивар. (1011)

Лична карта рег. бр. 163 издадена од ПВР во Гостивар на Симе Мишев Шутаровски, ул. "Шуматовска" бр. 33 — Гостивар. (1115)

Лична карта серија бр. 0698252 рег. бр. 1743 издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Ангеле Несторов Ангелковски, село Печково — Гостивар. (1190)

Лична карта рег. бр. 2721 серија "Р" 0699231 издадена од ПВР на ОНО Гостивар на Јашар Ибраимов Билали, село Долна Бањица — Гостивар. (1236)

Лична карта рег. бр. 1532 серија бр. 0698042 издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Азир Кашифа Мемети, село Равен Гостивар. (1267)

Лична карта рег. бр. 1968 серија "Р" 698478 издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Исмет Лифет Абдули, село Равен — Гостивар. (1268)

Лична карта серија бр. 0699994 рег. бр. 3384 издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Мурати Шукриов Кемал, село Долна Бањица — Гостивар. (2407)

Лична карта серија бр. 0698878 рег. бр. 2368 издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Осман М. Ајредин, село Добридол — Гостивар. (1413)

Лична карта серија бр. 0703259 рег. бр. 6749 издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Муареми Цемаилов Ибраим, село Дебреште — Гостивар. (1449)

Лична карта серија бр. 0699611 рег. бр. 3001 издадена од ПВР на ОНО Гостивар на Стојна Серафимовска, ул. "Панче Попоски" бр. 2 — Гостивар. (1364)

Лична карта серија бр. 0305128 рег. бр. 347/51 и оружен лист бр. 199/51 издадени од ПВР на ОНО — Штип на Абдулов Ј. Мемет од село Хаџиамзали — Штип (1081)

Лична карта серија бр. 0305154 рег. бр. 374/51 издадена од ПВР на ОНО — Штип на Киро П. Гичев, село Гојрани — Штип. (1093)

Лична карта за емигранти од Егејска Македонија бр. 7152 издадена од ПВР во Скопје на Иван Б. Шопов — Штип (1096)

Лична карта серија бр. 0304995 рег. бр. 326 издадена од ПВР на ОНО — Штип на Иван Милев Милев, село Гујновци — Штип. (1123)

Лична карта рег. бр. 18/50 год. издадена од ПВР на ОНО — Штип на Лена Петрова Јолева, село Караорман — Штип. (1143)

Лична карта за емигранти бр. 10871 издадена од ПВР на ОНО — Штип на Методи Атанасов Јованов, село Сутлак — Штип. (1212)

Лична карта рег. бр. 6229 издадена од ПВР на ГНО — Штип на Петар Иванов Чамов ул. "Бел Камен" бр. 12 — Штип. (1243)

Лична карта серија бр. 074078 рег. бр. 18 издадена од ПВР на ОНО — Штип на Керим Укиши Мухадри, село Црвена Звезда — Штип. (1430)

Лична карта серија "Р" 03066253 рег. бр. 1092 издадена од ПВР на ОНО — Штип на Трајчо А. Китанов, село Крушиште — Штип. (1494)

Лична карта рег. бр. 320 серија "Р" 0340830 издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Стојна Атанасова Неделкова, село Чашка — Т. Велес. (1279)

Лична карта бр. 0945/234 за туѓ поданик издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Антун Лисонек, село Градско — Титов Велес. (1261)

Лична карта серија бр. 0324888 рег. бр. 378 издадена од ПВР на ГНО — Титов Велес на Роса Славко (Дончева) Најдова ул. "Загребачка" бр. 2 — Титов Велес. (1818)

Лична карта рег. бр. 3869 серија "Б" 71921 издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Апостол П. Димев, село Бистрица — Титов Велес. (531)

Лична карта бр. 6061 издадена од ПВР на ГНО — Титов Велес на Цвет Алиев Мемедов, ул. "Илинденска" бр. 8 — Титов Велес. (1380)

Лична карта рег. бр. 4298 серија бр. 0328808 издадена од ПВР во Градско на Вера Димева Коларова, ул. "М. Горки" бр. 63 — Титов Велес. (1387)

Лична карта бр. 2208 издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Шабан А. Драгутов, с. Г. Врановци — Титов Велес. (1404)

Лична карта бр. 1969 издадена од ПВР на ГНО — Титов Велес на Руса Наум Давчева Андова, ул. "Белградска" бр. 57 — Титов Велес. (1451)

Лична карта серија бр. 0328308 рег. бр. 3398 издадена од ПВР на ГНО — Титов Велес на Круме Христов Арсов ул. "М. Ацеф" бр. 29 — Титов Велес. (1454)

Лична карта серија бр. 0327023 рег. бр. 2513 издадена од ПВР на ГНО — Титов Велес на Лила Димсва Манасиева, ул. "Богдан Каракостов" бр. 75 — Титов Велес. (1467)

Лична карта серија бр. 0325333 рег. бр. 823 издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Тодор Г'ошов Димов, ул. "Московска" бр. 15 — Титов Велес. (1469)

Лична карта серија бр. 0331524 рег. бр. 7914 издадена од ПВР на ГНО — Титов Велес на Љуба Атанасова Георгиева Цуклева, ул. "Св. Климент" бр. 38 — Титов Велес. (1472)

Лична карта серија бр. 0327888 рег. бр. 3778 издадена од ПВР на ГНО — Титов Велес на Клемо Димев Андов, ул. "Илинденска" бр. 21 — Титов Велес. (477)

Лична карта серија "Г" 0021469 рег. бр. 659 издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Наум Ѓорѓинов Јовановски, с. Лабуништа — Охрид. (511)

Лична карта рег. бр. 4115 серија бр. 0227925 издадена од ПВР на ОНО Охрид на Стојан Јончев Ангеловски, с. Д. Лакочерај — Охрид. (1055)

Лична карта рег. бр. 181 серија "Г" 0020891 издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Станковски Г. Наум, село Пештани — Охрид. (1075)

Лична карта рег. бр. 699/51 год. серија "Р" 0225208 издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Мара Китанова (Грашароска) Угриноска, село Слатино — Охрид. (1329)

Лична карта рег. бр. 90/51 год. серија "Р" 0225311 издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Радован Дуков Угриновски, село Слатино — Охрид. (1330)

Лична карта рег. бр. 188 серија "Г" 0020898 издадена од ПВР на ОНО Охрид на Крсте Петрев Тупоски, село Пештани — Охрид. (1353)

ЛИКВИДАЦИИ

Согласно решението бр. 7222 од 19-VII-1951 год. на Околинскиот народен одбор — Битола, Околинското трговско претпријатие "Пелатонија" ставено е во ликвидација.

Се покануваат должниците и поверителите на претпријатието да ги измлат своите долгови односно ги пријават своите потражувања најкасно до 15-VIII-1951 год.

По истекот на горниот срок, нема да се признаваат никакви потражувања, а ќе се смета за точна состојбата по книгите на претпријатието.

Од Ликвидационата комисија

Околинското трговско претпријатие "11 октомври" — Штип од 1-VII-1951 год. се наоѓа во ликвидација.

Се покануваат должниците и поверителите на претпријатието да ги пријават своите потражувања односно долгови на ликвидационата комисија најдоцна до 15-VIII-1951 год. По истекнувањето на горниот срок нема да се признаваат никакви барања, а за исправна ќе се смета книговодствената состојба на претпријатието.

Од Ликвидационата комисија

На основание решението бр. 182 од 21 јуни 1951 год. на ОНО — Тетово ставено е во ликвидација од 1 јули 1951 год. Околинското откупно претпријатие "Снабдилец" во Тетово.

Се покануваат должниците и поверителите на претпријатието да најкасно до 31 август, 1951 год. ги пријават своите потражувања односно долгови на ликвидационата комисија. По истекот на овој срок нема да се признаваат никакви барања, а за исправна ќе се смета состојбата по книгите на претпријатието.

Од Ликвидационата комисија

Со решение бр. 3190 од 21-III-1951 год. на ОНО Кра тово ставени се во ликвидација следните набавно продајни задруги:

1) Земјоделската набавно продајна задруга во с. Шопско Рудари, 2) Земјоделската набавно продајна задруга во с. Опилца, 3) Земјоделската набавно продајна задруга во с. Трновац, 4) Земјоделската набавно продајна задруга во с. Турско Рудари.

Се покануваат должниците и поверителите на овие задруги најкасно до 20-VIII-1951 год. да ги пријават своите потражувања односно долгови на ликвидационата комисија. По истекот на овој срок нема да се признаваат никакви барања.

Од Ликвидационата комисија

Набавно продајните задруги во Кавадарска околина се согласуваат во ликвидација и тоа во селата: Криволака, Паликура, Росоман, Сирково, Мрзен, Ораовец, Дебриште, Куврија, Дреново, Шешково, Бегниште, Бојанчиште, Мрежичко, Рожден, Конопиште, Горна Бошава, Бохула, Крнево, Барово, Бесвица, Демир Капија, Вешје, Прждево, Треник, Долина Диман, Бистреници, Пепелиште, Тимјаник, Сопот, Марепа, Клиново и Ваташа.

Се покануваат сите заинтересирани лица и претпријатии кои имаат за ликвидирање сметки со истите да ги ликвидираат до крајот на месец август 1951 год. После истекот на овој срок нема да се признаваат никакви сметки.

Од Фондог за механизација и инвестициона изградба — Кавадарци.

ИСПРАВКА

Во "Службен весник на НРМ" бр. 23 од 27 јули 1951 год на страна 156 во Уредбата за оснивање Шумска општа станица на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, во член 2, под в), ред 3 место зборот "обрано" треба да стои "одбрано".

Од Редакцијата

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
103. Уредба за одредување бројот и територијалната надлежност на окружните и околинските судови на територијата на Народна Република Македонија	159
104. Решение за одобрување оснивањето и работата на Друштвото на композиторите на НРМ со седиште во Скопје	160
105. Решение за одобрување оснивањето и работата на Сојузот на доброволните противпожарни друштва	160